

ПРЕДЛАГАЧ: Владата на Република Северна Македонија

ПРЕТСТАВНИЦИ: Арјанит Хоџа, министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство и

Трајан Димковски, заменик на министерот за
земјоделство, шумарство и водостопанство

ПОВЕРЕНИЦИ: Драганчо Стојчев, државен советник во
Министерството за земјоделство, шумарство
и водостопанство и

Жанета Ѓорѓиевска, раководител на сектор
во Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство

ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН
за изменување на Законот за шумите

Скопје, ноември 2020 година



Влада на Република Северна Македонија

Бр.44-10902/1
Скопје, 17 ноември 2020 година

ДО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОБРАНИЕТО НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

С К О П Ј Е

Врз основа на членот 91, алинеја 2 од Уставот на Република Северна Македонија и членовите 132 и 137 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Владата на Република Северна Македонија Ви поднесува Предлог на закон за изменување на Законот за шумите, што го утврди на седницата, одржана на 17 ноември 2020 година.

За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се определени Арјанит Хоџа, министер за земјоделство, шумарство и водостопанство и Трајан Димковски, заменик на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, а за повереници Драганчо Стојчев, државен советник во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Жанета Ѓорѓиевска, раководител на сектор во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

Зоран Заев

В О В Е Д

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Основната цел поради која се предлага изменување на Законот за шумите е усогласување со Законот за прекршоците („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) во конкретни сегменти во однос на содржината.

Истовремено со предложениот закон се врши интервенција во однос на името на државата, а со цел имплементација на Уставните амандмани XXXIII - XXXVI и Уставниот закон за спроведување на Уставните амандмани („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/19).

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН

Основната заложба при изготвување на предлогот на закон е усогласување на Законот за шумите со Законот за прекршоците.

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Предлогот на законот не предизвикува финансиски импликации врз Буџетот на Република Северна Македонија.

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ И НАЧИНОТ НА НИВНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, КАКО И ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

За спроведување на предложениот закон не се потребни дополнителни финансиски средства од Буџетот на Република Северна Македонија, а спроведувањето на законот нема да повлече материјални обврски за субјектите засегнати со законот чие донесување се предлага.

ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ШУМИТЕ

Член 1

Во Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ бр.64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14, 160/14, 33/15, 44/15, 147/15, 7/16 и 39/16), во членот 3 во ставот (1) зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 2

Во членот 11 во ставот (1) зборовите „Владата на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Владата на Република Северна Македонија“.

Член 3

Во членот 14 во ставот (1) во точката 2) зборовите „Просторен план на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Просторен план на Република Северна Македонија“, а зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 4

Во членот 14-а во ставот (2) во алинејата 1 зборовите „Централниот регистар на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Централниот регистар на Република Северна Македонија“.

Во алинејата 5 зборовите „Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми““ се заменуваат со зборовите „Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Национални шуми““.

Во ставот (3) зборовите „Централниот регистар на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Централниот регистар на Република Северна Македонија“.

Член 5

Во членот 17 во ставот (6) зборовите „Владата на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Владата на Република Северна Македонија“, а зборовите „Државното правобранителство на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Државното правобранителство на Република Северна Македонија“.

Во ставот (8) зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 6

Во членот 23 во ставот (1) зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“, а зборовите „Стратегијата за одржлив развој на шумарството во Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Стратегијата за одржлив развој на шумарството во Република Северна Македонија“.

Во ставот (2) зборовите „Просторниот план на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Просторниот план на Република Северна Македонија“.

Член 7

Насловот пред членот 24 се менува и гласи:

„Општ план за стопанисување со шумите во Република Северна Македонија“.

Член 13

Во членот 40-в став (1) во вovedната реченица зборовите „Владата на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Владата на Република Северна Македонија“. Во ставот (5) во точката 8) зборовите „Јавното претпријатие „Македонски шуми““ се заменуваат со зборовите „Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Национални шуми““.

Точката 18) се менува и гласи:

„Црвениот крст на Република Северна Македонија“.

Член 14

Во членот 40-г во ставот (5) зборовите „Владата на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Владата на Република Северна Македонија“.

Член 15

Во членот 63 во ставот (1) зборовите „Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми““ се заменуваат со „Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Национални шуми““.

Во ставот (2) зборовите „Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми““ се заменуваат со „Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Национални шуми““.

Во ставот (3) зборовите „Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми““ се заменуваат со зборовите „Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Национални шуми““.

Во ставот (4) зборовите „Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми““ се заменуваат со зборовите „Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Национални шуми““.

Член 16

Во членот 65-а зборовите „Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми““ се заменуваат со зборовите „Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Национални шуми““.

Член 17

Во членот 65-б во став (3) во алинејата 1 зборовите „Централен регистар на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Централен регистар на Република Северна Македонија“.

Во алинејата 4 зборовите „Управата за јавни приходи на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Управата за јавни приходи на Република Северна Македонија“.

Во алинејата 5 зборовите „Централен регистар на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Централен регистар на Република Северна Македонија“.

Член 18

Во членот 65-в став (2) во алинејата 4 зборовите „Централниот регистар на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Централниот регистар на Република Северна Македонија“.

Во алинејата 6 зборовите „Управата за јавни приходи на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Управата за јавни приходи на Република Северна Македонија“.

Во алинејата 7 зборовите „Централен регистар на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Централен регистар на Република Северна Македонија“.

Член 37

Во членот 92 во ставот (1) зборовите „Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми““ се заменуваат со зборовите „Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Национални шуми““.

Во ставот (6) зборовите „Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми““ се заменуваат со зборовите „Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Национални шуми““.

Член 38

Во членот 95 во став (3) алинејата 4 се менува и гласи:

„-Буџетот на Република Северна Македонија“.

Во ставот (4) зборовите „Буџетот на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Буџетот на Република Северна Македонија“.

Член 39

Во членот 97 зборовите „Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми““ се заменуваат со зборовите „Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Национални шуми““.

Член 40

Членот 101 се менува и гласи:

“(1) Глоба на правно лице во износ од 1.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на микро трговско друштво, глоба на правно лице во износ од 3.000 до 6.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на мало трговско друштво, глоба на правно лице во износ од 10.000 до 18.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на средно трговско друштво и глоба на правно лице во износ од 20.000 до 30.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на големо трговско друштво за прекршок, ако:

- 1) врши активности спротивно на предвидувањата со членот 13 став (1) од овој закон;
- 2) не го заврши копачењето кое е одобрено на површината за друга намена во рок од две години од започнувањето со копачењето (член 14 став (1));
- 3) врши или овозможи копачење или чиста сеча спротивно од одредбите на членот 14 став (1) точки 1 и 6 од овој закон;
- 4) не го пошуми земјиштето (член 15 став 3));
- 5) не ги изврши обвските во определениот временски период согласно со членот 22 став (1) од овој закон;
- 6) одгледувањето на шумите (биолошка обнова) не ги врши според посебните планови (членови 29 став (1), 43 и 50);
- 7) врши користење на шума за која не е донесен посебен план, односно програма (членови 29 и 30);
- 8) во законскиот рок не донесе посебен план за секоја шумскостопанска единица (член 29 став (2));
- 9) не донесе посебен план за стопанисување со шумите со посебна намена (член 29 став (5));
- 10) со шумите и шумското земјиште стопанисува спротивно од одобрените посебни планови и програми за стопанисување (членови 29 став (1) и 30 став (1));
- 11) не донесе програма за стопанисување со шумите согласно со членот 30 став (1) од овој закон;
- 12) веднаш не престане со спроведување на мерките од посебниот план или програмите и не изврши изменување и дополнување (член 34);

- 13) не ги поднесе на одобрување посебните планови и програми во определениот рок согласно со членот 35 став (1) од овој закон;
- 14) извршува работи спротивно на прописите од членот 35 став (5) на овој закон;
- 15) не обезбеди чување на плановите согласно со членот 36 ставови (2) и (4) од овој закон;
- 16) во шума и на шумско земјиште гради или овозможи градење на објекти спротивно од одредбите на членот 46 став (1) од овој закон;
- 17) постапува спротивно на одредбите од членот 62 од овој закон;
- 18) ознаката за стеблимична сеча и за површинска сеча дозволи да се врши спротивно на одредбите од членот 63 ставови (1), (2) и (3) на овој закон;
- 19) не постапи согласно со одредбите од членот 64 став (1) и (3) на овој закон;
- 20) изврши пречекорување на сечивиот етат (член 65 став (2));
- 21) не го извести органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството за издадените одобренија за сеча од членот 67 став (2) на овој закон;
- 22) издаде одобрение за сеча спротивно на одредбите од членот 68 на овој закон;
- 23) врши откуп и преработка на дрво спротивно на одредбите од членот 70 на овој закон;
- 24) не издвои и не ги води на посебна сметка средствата за проста репродукција согласно со членот 94 став (2) од овој закон и
- 25) не постапува по донесеното решение не овозможи вршење на надзор или не му ги даде потребните податоци на инспекторот по шумарство согласно со членот 100 од овој закон.

(2) Покрај глобата од ставот (1) на овој член на правното лице ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана за вршење дејност во траење до две години.

(3) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице во правно лице за прекршоците од ставот (1) на овој член

(4) Доколку одговорното лице во правното лице прекршоците ги извршило од користољубие или со нивно извршување е предизвикана поголема имотна штета ќе се изрече глоба во двоен износ на глобата од ставот (1) на овој член.

(5) Покрај изречената глоба од ставовите (3) и (4) на овој член, на одговорното лице во правното лице ќе му се изрече прекршочна санкција забрана на вршење на должност во траење до една година.”.

Член 41

Членот 102 се менува и гласи:

“(1) Глоба на правно лице во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на микро трговско друштво, глоба на правно лице во износ од 2.000 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на мало трговско друштво, глоба на правно лице во износ од 9.000 до 12.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на средно трговско друштво и глоба на правно лице во износ од 10.000 до 20.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на големо трговско друштво за прекршок, ако:

- 1) не плати надоместок за извршеното копачење согласно со членот 18 од овој закон;
- 2) врши сеча на ретки видови дрвја без одобрение (член 19 став (1));
- 3) не донесе годишен план за стопанисување со шумите согласно со членот 31 од овој закон;
- 4) не донесе изведбен план согласно со одредбите од членот 32 на овој закон;
- 5) не ги евидентира извршените работи согласно со членот 39 став (1), (2) и (3) од овој закон;
- 6) не извршува одгледувачки работи согласно со членот 43 од овој закон;
- 7) не ги извршува работите согласно со членот 44 од овој закон;

- 8) не ги изврши работите согласно со членот 45 од овој закон;
- 9) не ги изврши работите за заштита на шумите согласно со членот 48 ставови (1) и (3) од овој закон;
- 10) не ги спроведе мерките за заштита согласно со членот 50 од овој закон;
- 11) врши уништување на белези и знаци во шума и сече стебла на кои се поставени знаци (член 51);
- 12) дозволи напасување и желедање во шума надвор од определените места (член 52 став(1));
- 13) пали отворен оган во шума и шумско земјиште спротивно на членот 54 став (1) од овој закон;
- 14) дозволи подигнување на варници и жежници за дрвен јаглен и слични објекти спротивно на членот 55 став (1) од овој закон;
- 15) не преземе посебни мерки за заштита на шумите од пожари согласно со членот 56 став (1) од овој закон;
- 16) работите кои ги изведува се спротивни на одредбите од членот 58 ставови (1) и (2) на овој закон и не воведат шумски ред;
- 17) ги загадува шумите со депонирање на отпаден материјал и не ги спречи дејствијата со кои се врши загадување согласно со членот 59 ставови (1) и (4) од овој закон;
- 18) изврши ознака за сеча спротивно на предвидувањата на посебните планови и програми (член 62 став (6));
- 19) не изврши ознака за стеблмична сеча спротивно на членот 62 став (8) од овој закон;
- 20) не изврши ознака согласно со одредбите од членот 64 став (3) на овој закон;
- 21) дозволи на физичко лице вршење на сеча во државна шума спротивно на членот 66 став (1) од овој закон;
- 22) врши жигосување и издава испратница спротивно на одредбите од членот 69 на овој закон;
- 23) врши извоз спротивно на одредбите од членот 71 став (1) на овој закон;
- 24) собира, користи или дозволи собирање спротивно на членот 72 од овој закон;
- 25) гради шумски патишта без проектна документација (член 74 став (4));
- 26) не води евиденција и не достави податоци во определениот рок (член 80 став (2)) и
- 27) не издвои и не уплати средства за проширена репродукција согласно со членот 95 ставови (3) и (4) од овој закон.

(2) Покрај глобата од ставот (1) на овој член на правното лице ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана за вршење дејност во траење до две години.

(3) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице во правно лице за прекршокците од ставот (1) на овој член

(4) Доколку одговорното лице во правното лице прекршоците ги извршило од користољубие или со нивно извршување е предизвикана поголема имотна штета ќе се изрече глоба во двоен износ на глобата од ставот (1) на овој член.

(5) Покрај изречената глоба од ставовите (3) и (4) на овој член, на одговорното лице во правното лице ќе му се изрече прекршочна санкција забрана на вршење на должност во траење до една година.”.

Член 42

Членот 103 се менува и гласи:

“(1) Глоба на правно лице во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на микро трговско друштво, глоба на правно лице во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на мало трговско друштво, глоба на правно лице во износ од 3.000 до 6.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече

на средно трговско друштво и глоба на правно лице во износ од 6.000 до 10.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на големо трговско друштво за прекршок, ако:

- 1) врши сеча спротивно на членот 42 став (1) од овој закон;
- 2) не презема мерки согласно со членот 47 став (2) од овој закон;
- 3) не определи делови од шума за премин на добиток согласно со членот 52 од овој закон;
- 4) ознаката ја врши спротивно на членот 62 став (10) од овој закон;
- 5) не води евиденција на исечената дрвна маса или дозволи да се издаде поголема дрвна маса за сеча (член 66 ставови (6) и (7));
- 6) претпријатијата што вршат промет со дрво на купувачот не му издадат соодветен документ (член 69 став (8));
- 7) постапува спротивно на одредби на членот 70 став (7) од овој закон;
- 8) не води евиденција за користење на другите шумски производи согласно со членот 72 став (4) од овој закон;
- 9) не ги одржува и не води евиденција на шумските патишта (член 75 став (2));
- 10) користи шумски патишта спротивно на условите предвидени во членот 75 став (3) од овој закон;
- 11) на сопственикот на земјиштето не му плати надоместок за користење на службеност во согласност со членот 76 став (2) од овој закон и
- 12) не води евиденција на површините (попис на шумското земјиште и настанатите промени) и не достави известување согласно со членот 77 ставови (1) и (2) од овој закон.

(2) Покрај глобата од ставот (1) на овој член на правното лице ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана за вршење дејност во траење до две години.

(3) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице во правно лице за прекршокците од ставот (1) на овој член

(4) Доколку одговорното лице во правното лице прекршоците ги извршило од користољубие или со нивно извршување е предизвикана поголема имотна штета ќе се изрече глоба во двоен износ на глобата од ставот (1) на овој член.

(5) Покрај изречената глоба од ставовите (3) и (4) на овој член, на одговорното лице во правното лице ќе му се изрече прекршочна санкција забрана на вршење на должност во траење до една година.”.

Член 43

Во членот 104 во ставот (1) зборовите “3.500 до 4.000” се заменуваат со зборовите “350 до 400”.

Во ставот (2) зборовите “5.000 до 8.000” се заменуваат со зборовите “500 до 800”.

Член 44

Во членот 105 во ставот (1) зборовите “2.500 до 3.000” се заменуваат со зборовите “250 до 300”.

Во ставот (2) зборовите “4.000 до 6.000” се заменуваат со зборовите “400 до 600”.

Член 45

Во членот 106 во ставот (1) зборовите “1.500 до 2.000” се заменуваат со зборовите “150 до 200”.

Во ставот (2) зборовите “2.000 до 4.000” се заменуваат со зборовите “200 до 400”.

Член 46

Се овластува Законодавно правната комисија на Собранието на Република Северна Македонија да утврди пречистен текст на Законот за шумите.

Член 47

Овој закон влегува во сила осмиот дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ

Основната цел поради која се предлага изменување на законот е усогласување со Законот за прекршоците („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), со цел усогласување на прекршочните одредби со новиот Закон за прекршоците, во насока на утврдување на нови износи на глоби за прекршоците сторени од страна на физички, службени, овластени и правни лица.

Истовремено со предложениот закон се врши интервенција во однос на името на државата, а со цел имплементација на Уставните амандмани XXXIII - XXXVI и Уставниот закон за спроведување на Уставните амандмани („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/19).

II. МЕЃУСЕБНАТА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Решенијата содржани во предложените одредби се меѓусебно поврзани и имаат за цел содржинско, техничко и термилошко изменување и дополнување на одредби од Законот за изменување и дополнување на Законот за шумите, во функција на усогласување со Законот за прекршоците.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со усвојување на предложените решенија ќе се овозможи конзистентност на правниот систем преку усогласени нормативни решенија меѓу Законот за прекршоците – како системски закон и одредбите од материјалните закони со кои се регулираат конкретни области.

ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ КОИ ШТО СЕ МЕНУВААТ

Член 3

- (1) Шумите како природно богатство се добро од општ интерес за Република Македонија и уживаат посебна заштита.
- (2) Планирањето, управувањето, стопанисувањето и чувањето на шумите и шумското земјиште се дејности од јавен интерес.

Член 11

- (1) Шумите за посебна намена ги определува Владата на Република Македонија.
- (2) Шуми во заштитени подрачја се прогласуваат согласно со Законот за заштита на природата.
- (3) Определување на шума со посебна намена се врши по барање на заинтересирани субјекти врз основа на стручно-техничка документација за намената, потребата и оправданоста за нејзино определување.
- (4) Со актот од ставот (1) на овој член се утврдуваат намената, режимот на одгледување, заштитата на шумата и правните лица кои ќе вршат одгледување и заштита на шумата со посебна намена.

Копачење на шуми и трајна пренамена на шумско земјиште

Член 14

- (1) По исклучок од одредбите на членот 13 став (1) алинеи 1 и 2 од овој закон, копачење на шуми и трајна пренамена на шумско земјиште може да се врши:
 - 1) кога тоа е утврдено со посебните планови и програми за стопанисување со шумите;
 - 2) заради спроведување на документи за просторно и урбанистичко планирање и тоа Просторен план на Република Македонија, просторен план за регион и просторен план за подрачје од посебен интерес за Република Македонија согласно со закон;
 - 3) заради изградба на објекти за заштита на луѓе и материјални добра од елементарни непогоди и одбрана на земјата;
 - 4) во постапка на комасација и арондација на шуми и шумско земјиште;
 - 5) за изградба на објекти од јавен интерес утврден со закон и
 - 6) за вршење на работи од јавен интерес утврден со закон.
- (2) При зафаќање на шуми и шумско земјиште субјектите кои ги градат објектите од ставот (1) точки 5 и 6 на овој член се должни да прибават согласност за трајна пренамена на шуми и шумско земјиште од органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.
- (3) До започнување на вршење на планираните активности за изградба на објекти од ставот (1) точки 5 и 6 на овој член, со шумите и шумското земјиште за кои е дадено согласност за трајна пренамена, стопанисува дотогашниот корисник на шумата и шумското земјиште согласно со овој закон.
- (4) Трајна пренамена на шуми и шумско земјиште за вршење на работите од ставот (1) точки 5 и 6 на овој член може да се врши:
 - на голини во шума и
 - на неочувани нискостеблени шуми, деградирани шуми и шикари.

Постапка за трајна пренамена

Член 14-а

(1) За изградба на објекти од јавен интерес утврден со закон и за вршење на работи од јавен интерес утврден со закон, инвеститорот е должен да поднесе барање за добивање на согласност за трајна пренамена на шума и шумско земјиште од органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.

(2) Кон барањето за добивање на согласност за трајна пренамена на шума и шумско земјиште од ставот (1) на овој член, инвеститорот поднесува:

- документ дека инвеститорот е регистриран согласно со одредбите од Законот за трговски друштва при Централниот регистар на Република Македонија,
- планска програма со вклучено решение за услови за планирање на просторот изработена согласно со Законот за просторно и урбанистичко планирање,
- список на индикации за катастарските парцели и вкупна површина на шуми и шумско земјиште во планскиот опфат издаден од Агенцијата за катастар на недвижности,
- геодетски елаборат со нумерички податоци изработен од овластен геодет, кога со планскиот опфат се зафаќаат шуми и шумско земјиште кое влегува како дел од катастарска парцела и
- документ за платен надоместок за трајна пренамена на шума и шумско земјиште од инвеститорот кој го издава Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“ или другите субјекти задолжени да управуваат со заштитените подрачја.

(3) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството по службена должност ќе обезбеди документ дека инвеститорот е регистриран согласно со одредбите од Законот за трговски друштва при Централниот регистар на Република Македонија.

(4) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството по барањето од ставот (1) на овој член во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето донесува решение за трајна пренамена на шума и шумско земјиште.

Размена на шуми и шумско земјиште

Член 17

(1) Заради окрупнување на комплексите, државна шума и шумско земјиште може да се размени за приватна шума и шумско земјиште.

(2) Државната шума и шумското земјиште се разменува доколку е издвоена од шумскиот комплекс и се наоѓа како енклава во приватни шуми и шумско земјиште или се граничи со повеќе страни со приватни шуми и шумско земјиште.

(3) Приватната шума и шумското земјиште се разменува доколку се наоѓа како енклава во државна шума и шумско земјиште или се граничи со повеќе страни со државна шума и шумско земјиште.

(4) Размената на шуми и шумско земјиште од ставовите (2) и (3) на овој член може да се направи доколку се исполнети следниве услови:

- површините кои се предмет на размена се наоѓаат во иста катастарска општина и се со иста или приближно иста големина и
- шумата која е предмет на размена е со ист или приближно ист квалитет.

(5) Постапката за размени на шума и шумско земјиште ја спроведува органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството по барање на заинтересирано лице или по службена должност.

(6) На предлог на министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството, одлуката за размени на шума и шумско земјиште од ставовите (2) и (3) на овој член донесува Владата на Република Македонија по претходно мислење на Државното правобранителство на Република Македонија.

(7) Трошоците на постапката за размена шума и шумско земјиште од ставовите (2) и (3) на овој член се на терет на предлагачот на размената.

(8) Договорот за размени на шума и шумско земјиште во име на Република Македонија го потпишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.

Стратегија за одржлив развој на шумарството

Член 23

(1) Националната шумарска политика во Република Македонија се остварува преку Стратегијата за одржлив развој на шумарството во Република Македонија.

(2) Стратегијата за одржлив развој на шумарството е плански документ што го уредува проширувањето на квалитетот и заштитата на шумскиот фонд согласно со Просторниот план на Република Македонија, мултифункционално стопанисување со шумите и одржлив развој на шумарството, зголемување на придонесот на шумите и на другите поврзани добра и услуги во квалитетот на животот во руралните области, зголемување на јавните и социјалните функции на шумите и шумарството преку заедничка стратегија за развој, со севкупна валоризација на нејзините општокорисни функции и социјални функции и зголемување на свеста за еколошките и социјалните вредности на шумите.

(3) Стратегијата за одржлив развој на шумарството ја донесува Владата за период од 20 години.

Општ план за стопанисување со шумите во Република Македонија

Член 24

(1) Поделбата/разграничувањето на шумите по намена, производни и заштитни, се утврдува врз основа на општиот план.

(2) Во општиот планот за стопанисување со шумите во Република Македонија се прикажува и анализира состојбата на шумскиот фонд (шумите), се одредуваат функциите на шумите, се одредува намената на шумите, се дефинира функционалната, просторната и еколошката целина, главните цели на развојот, целите и мерките за унапредување на шумите, одржување и унапредување на општокорисните функции на шумите и заштитата на шумите, одредување на методите/начините на стопанисување со шумите, како и одгледувачките и уредувачките мерки.

(3) Со општиот план за стопанисување со шумите во Република Македонија особено се утврдуваат природните услови и можности за опстанок, обнова и развој на шумите, состојбите на шумите по вид, очуваност, дрвна маса, прираст, отвореност, загрозеност од негативни влијанија, општите насоки и цели на идното стопанисување и мерките за одгледување, заштита, развој, унапредување и проширување на шумскиот фонд во Република Македонија.

(4) Општиот план за стопанисување со шумите во Република Македонија има важност од 20 години и го донесува Собранието на Република Македонија.

- (5) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството го изготвува општиот план за стопанисување со шумите во Република Македонија и го доставува до Владата на усвојување, а Владата го доставува до Собранието на Република Македонија за донесување.
- (6) Општиот план за стопанисување со шумите во Република Македонија се изработува во две фази и тоа нацрт и предлог.
- (7) Владата донесува одлука за ставање на нацртот на општиот план за стопанисување со шумите на јавен увид, која се објавува во “Службен весник на Република Македонија”.
- (8) Нацртот на општиот план за стопанисување со шумите се става на јавен увид најмалку 60 дена од денот на објавувањето на одлуката од ставот (7) на овој член.
- (9) Стручната расправа по нацртот на општиот план за стопанисување со шумите ја организира органот надлежен за работите од областа на шумарството.
- (10) Врз основа на мислењата дадени од стручната расправа по нацртот на општиот план за стопанисување со шумите се изготвува предлог на општиот план кој се доставува на усвојување до Владата на Република Македонија.
- (11) Средствата за изработка и рецензија на општиот план за стопанисување со шумите се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.
- (12) Општиот план за стопанисување со шумите може да се изменува и дополнува во текот на неговата примена врз основа на научно-истражувачките сознанија, изменети природни услови и потреби и други поводи за унапредување на општиот план.
- (13) Изменувањето и дополнувањето на општиот план за стопанисување со шумите, согласно со ставот (12) од овој член, го врши Собранието на Република Македонија на предлог на Владата.

Национален совет

Член 26

- (1) Заради следење на одржливо управување, планирање, стопанисување со шумите и чување на шумите и шумското земјиште на начин и во обем со кои трајно се одржува и унапредува нивната производна способност, биолошка разновидност, способност за обнова и виталност во интерес на економските, еколошките и социјалните функции на шумата, се основа Национален совет за шумарство (во натамошниот текст: Советот) како советодавно тело на министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.
- (2) Советот е составен од претседател и десет члена кои ги именува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.
- (3) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството по функција е претседател на Советот.
- (4) Во Советот се именуваат членови согласно со следнава структура:
- 1) еден претставник од Секторот за шумарство и ловство при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство - дипломиран шумарски инженер - отсек шумарство со пет години работно искуство во шумарството;
 - 2) еден претставник од Државниот инспекторат за шумарство и ловство - дипломиран шумарски инженер - отсек шумарство со пет години работно искуство во шумарството;
 - 3) еден претставник од субјектот кој стопанисува со државните шуми - дипломиран шумарски инженер - отсек шумарство со пет години работно искуство во шумарството;

- 4) еден претставник од истакнати стручни и научни работници од областа на шумарството;
 - 5) еден претставник од органот на државната управа надлежен за работите од областа на заштитата на природата;
 - 6) еден претставник од органот на државната управа надлежен за работите од областа на законодавството;
 - 7) еден претставник од Заедницата на единиците на локалната самоуправа;
 - 8) еден претставник од сопственици на приватни шуми;
 - 9) еден претставник од Министерството за одбрана и
 - 10) еден претставник од Дирекцијата за заштита и спасување.
- (5) Членовите на Советот се именуваат за период од четири години и можат повторно да бидат именувани.
- (6) Начинот на своето работење Советот го уредува со деловник.
- (7) Средствата за вршење на работите на Советот се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.

Посебни планови за стопанисување со шумите

Член 29

- (1) Стопанисувањето со шумите во шумскостопанските единици се врши во согласност со посебни планови за стопанисување со шумите (во натамошниот текст: посебни планови).
- (2) Врз основа на општиот план за стопанисување со шумите корисникот донесува посебни планови за стопанисување со шумите за секоја шумскостопанска единица.
- (3) Посебните планови се донесуваат за сите шуми освен за шумите во приватна сопственост чија површина е под 30 ха.
- (4) Посебниот план ги разработува општите услови пропишани со општиот план за стопанисување со шумите во Република Македонија, ги анализира спроведените мерки на стопанисување, ги утврдува плановите за стопанисување по вид и обем на работите, времето и начинот на спроведување и ги утврдува вредностите на шумите. Составен дел на планот е деталниот попис на шумите и шумското земјиште во состав на шумскостопанската единица усогласен со катастарската евиденција.
- (5) Корисникот на државните шуми донесува посебен план со важност од десет години, по претходна добиена согласност од органите на државната управа надлежни за работите од областа на шумарството и одбраната.
- (6) Субјектите задолжени за управување со заштитените подрачја се должни во плановите за управување со заштитените подрачја, во делот кој се однесува за шумските екосистеми да ги вградат елементите од содржината на посебниот план за стопанисување со шумите утврден согласно со прописите од ставот (11) на овој член.
- (7) Сопствениците на приватни шуми кои поседуваат шума со површина над 30 ха или ќе се здружат на ниво на една или повеќе катастарски општини, донесуваат посебен план со важност од десет години.
- (8) Сопствениците на приватни шуми за кои нема изработено посебен план или програма за стопанисување со шумите, што се со површина до 10 ха, стопанисуваат според критериуми за стопанисување со шумите во приватна сопственост.
- (9) Со критериумите за стопанисување со шумите во приватна сопственост се пропишува формата на одгледување; квалитетот на насадите; претходно извршени работи, обемот и видот на сечата; видот и роковите за извршување на работите за

одржување и унапредување на шумите; лицата кои можат да ги извршуваат работите; роковите за нивно извршување, како и начинот на евиденција во посебен образец - евиденциски картон за приватни шуми за секоја катастарска парцела посебно.

(10) Средствата за изработка и рецензија на посебните планови за стопанисување со шумите ги обезбедува сопственикот, односно корисникот на шумата.

(11) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството донесува поблизок пропис за:

- содржината на посебните планови за стопанисување со шумите со стопанска намена и заштитна намена, како и начинот на нивната изработка, донесување и одобрување,
- содржината на посебните планови за одгледување и заштита на шумите во заштитените подрачја, начинот на нивната изработка, донесување и одобрување,
- содржината на посебниот план за стопанисување со шумите во приватна сопственост над 30 ха, начинот на нивната изработка, донесување и одобрување и
- критериумите за стопанисување со шумите во приватна сопственост за кои не се изработува посебен план или програма како формата и содржината на евиденцискиот картон за приватни шуми за секоја катастарската парцела посебно.

Спроведување на планските документи

Член 37

(1) Сопствениците и корисниците на шумите се должни да ги спроведуваат целите, мерките, активностите и одредбите предвидени со Стратегијата за одржлив развој на шумарството во Република Македонија, општиот план за стопанисување со шумите, посебните планови и програми за стопанисување на шумите во рок и на начин утврден со истите.

(2) Спроведувањето на Стратегијата за одржлив развој на шумарството во Република Македонија и општиот план за стопанисување со шумите се обезбедува со изработка и спроведување на посебните планови и програми за стопанисување со шумите.

(3) Спроведувањето на посебните планови и програми за стопанисување со шумите се обезбедува со годишниот план за стопанисување со шумите и изведбениот план.

(4) Извршениот обем на планирани работи со посебните планови, во шумите треба да биде по вид и обем сразмерен на обемот на извршена сеча во претходната година утврден со планот.

(5) Планираните работи и мерки во делот на заштитата на шумите се задолжителни и треба да бидат извршени во целост.

Учество на јавноста

Член 38

(1) Носителите на планирањето се должни во постапката за изработка на стратегијата за одржлив развој на шумарството во Република Македонија и општиот план за стопанисување со шумите да обезбедат учество на заинтересираните страни и пошироката јавност.

(2) Во постапката за добивање на согласност на планските документи од ставот (1) на овој член се врши јавен увид и се одржува јавна расправа во време кое не може да биде пократко од 60 дена од денот на објавувањето на јавниот увид.

Национален план за управување со пожарите на отворен простор

Член 40-а

- (1) Со цел да се постигне безбедно, ефективно и координирано управување со пожарите на отворен простор, како и спроведување на заеднички стандарди и оперативни постапки на сите учесници во постапката за управување со заштитата од пожари, Владата на Република Македонија на предлог на министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството донесува национален план за управување со пожарите на отворен простор за период од десет години.
- (2) Национален план за управување со пожарите на отворен простор се ревидира пет години по неговото донесување.

Национален комитет

Член 40-в

- (1) Заради спроведувањето на националниот план, Владата на Република Македонија формира Национален комитет (во натамошниот текст: Комитетот) кој ги врши следниве работи:
- 1) изготвува предлози и мислења за поефективна координација на субјектите кои учествуваат во управувањето со пожарите на отворен простор заради поцелисходно користење и обезбедување на средства за конструктивна заедничка работа;
 - 2) предлага насоки за стандардизиран пристап при изготвување и спроведување на тренинг програми, квалификации, други оперативни функции и примена на стандардизирана опрема за пожари;
 - 3) предлага ставови и мислења по однос на економичноста, ефикасноста и квалитетот во сите активности од областа на управувањето со пожари и практикување на концепт на тотална мобилност, употреба на најблиски сили и заеднички ресурси без географски ограничувања;
 - 4) предлага насоки за спроведување на активности за подигање на јавната свест за заштита од пожари и друга превенција и
 - 5) предлага мерки за унапредување на системот за утврдување на степен на опасности од пожар и рано предупредување и подготвителни мерки.
- (2) За членови на Комитетот може да се номинираат лица од редовите на раководни државни службеници, односно лица на раководна позиција во субјектите од ставот (5) на овој член и да имаат овластувања да ги предлагаат, преговараат и утврдуваат мерките согласно со ставот (1) на овој член.
- (3) Комитетот е составен од претседател, заменик претседател и 17 члена и се номинираат за временски период од четири години.
- (4) Раководниот државен службеник номиниран од органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството е претседател на Комитетот.
- (5) Во Комитетот се номинираат членови од следниве субјекти:
- 1) Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство;
 - 2) Министерството за животна средина и просторно планирање;
 - 3) Министерството за локална самоуправа;
 - 4) Министерството за внатрешни работи;
 - 5) Министерството за одбрана;
 - 6) Дирекцијата за заштита и спасување;
 - 7) Центарот за управување со кризи;
 - 8) Јавното претпријатие „Македонски шуми“ - Скопје;

- 9) Јавното претпријатие за пасишта;
 - 10) Управата за хидрометеоролошки работи;
 - 11) ЈПУЗПП Јасен - Скопје;
 - 12) ЈП Паркови и зеленило - Скопје;
 - 13) Националното здружение на сопственици на приватни шуми;
 - 14) територијалните противпожарни единици при единиците на локалната самоуправа;
 - 15) субјектните задолжени за управување со националните паркови и други заштитени подрачја;
 - 16) Противпожарниот сојуз на Македонија;
 - 17) Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Шумарски факултет во Скопје и
 - 18) Црвениот крст на Република Македонија.
- (6) Комитетот начинот на своето работење го уредува со деловник.

Работни групи

Член 40-г

- (1) Комитетот за вршење на работите од членот 40-в од овој закон формира работни групи за следниве области:
 - 1) обука и квалификации за преземање на мерките за гаснење на пожари;
 - 2) степен на опасности од пожар и рано предупредување;
 - 3) подигнување на јавна свест за заштита од пожари;
 - 4) координација на активностите за употреба на воздухоплови;
 - 5) стандардизација при заштитата од пожари;
 - 6) стандардни оперативни процедури;
 - 7) координација во организацијата при гаснење на пожари и
 - 8) наука и истражување.
- (2) Членовите на работните групи треба да бидат квалификувани стручни лица за соодветната област што ја покриваат субјектите од членот 40-в став (5) од овој закон, вклучувајќи и претставници од други правни лица и експерти кои не се вклучени во работните групи, доколку е потребно заради обезбедување на стручност и ефикасност во работењето на Комитетот.
- (3) Административно-техничките работи за потребите на Комитетот и работните групи ги вршат вработените во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
- (4) Инструкциите, протоколите, плановите, материјалите за обука и насоките од областа на управувањето со пожари, работните групи ги доставуваат до Комитетот за нивно разгледување.
- (5) Комитетот за документите од ставот (4) на овој член ја информира Владата на Република Македонија со предлози и решенија по истите.

Вршење на ознака за сеча

Член 63

- (1) Ознака за сеча (стеблмична и групимично пребирна) во државна шума ја извршува стручно лице, со високо образование дипломиран шумарски инженер - насока шумарство, вработени во Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми “Македонски шуми“ и другите субјекти задолжени да управуваат со заштитените подрачја, кое има работно искуство од најмалку две години од областа на стопанисување со шумите.

(2) Ознака за површинска - чиста сеча и ознака на ретки видови на дрвја и на поединечни или група на шумски дрвја на површини надвор од шума во државна сопственост извршува стручно лице со високо образование дипломиран шумарски инженер - насока шумарство, со или без работно искуство во областа на стопанисување со шумите, или стручно лице со средна стручна подготовка шумарски техничар - насока шумарство, со најмалку една година работно искуство од областа на стопанисување со шумите, вработени во јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми "Македонски шуми" и другите субјекти задолжени да управуваат со заштитените подрачја.

(3) Ознака за сеча (стеблмична, групимично пребирна и површинска-чиста сеча), како и ознака на ретки видови на дрвја, на поединечни или група на шумски дрвја на површини надвор од шума во приватна сопственост, вршат Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми "Македонски шуми" и другите субјекти задолжени да управуваат со заштитените подрачја.

(4) Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми "Македонски шуми" за шумите со стопанска намена и приватните шуми, другите субјекти задолжени да управуваат со заштитените подрачја за шумите во заштитените подрачја и приватните шуми и наставно-научните установи од шумарска струка изработуваат шумски жиг за ознака за сеча и шумски жиг за жигосување на дрво и дрвни сортименти, како и правните лица кои вршат увоз и продажба на дрво и дрвни сортименти изработуваат шумски жиг за жигосување на увезеното дрво и истите ги доставуваат на увид и заверка во органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството. Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми "Македонски шуми" за шумите со стопанска намена и другите субјекти задолжени да управуваат со заштитените подрачја за шумите во заштитените подрачја за обележување на дрвната маса од настаната шумска штета изработуваат шумски жиг и истото го доставуваат на увид и заверка во органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.

(5) За вршење на ознака за сеча согласно со ставовите (1) и (2) на овој член средства обезбедува корисникот на шумата, а за вршење на ознака за сеча согласно со ставот (3) на овој член средства обезбедува сопственикот на шумата.

(6) За заверените шумски жигови за ознака за сеча, шумски жигови за жигосување на дрво и дрвни сортименти и шумски жигови за жигосување на увезено дрво од ставот (4) на овој член, органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството води евиденција во Регистар на заверени шумски жигови за ознака за сеча и шумски жигови за жигосување на дрво и дрвни сортименти.

(7) Формата и содржината на регистарот на заверени шумски жигови за ознака за сеча, шумски жигови за жигосување на дрво и дрвни сортименти, шумски жигови за жигосување на увезено дрво и шумски жигови за обележување на дрвна маса од настаната шумска штета како и начинот на неговото водење го пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.

Вршење на шумскокултурни работи за активности на сеча и дотур

Член 65-а

Шумскокултурни работи за активностите на сеча и дотур за шумите со стопанска намена во државна сопственост го вршат Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми "Македонски шуми" преку редовно и сезонско вработени лица и други правни субјекти кои поседуваат лиценца за извршување на шумскокултурни работи за

активностите на сеча и дотур кои ги ангажира Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми “Македонски шуми“ и други субјекти задолжени да управуваат со заштитените подрачја преку јавна набавка за вршење на услуги од шумскокултурните работи за активности на сеча и дотур.

Лиценца за извршување на шумскокултурни работи за активностите на сеча и дотур

Член 65-б

(1) Шумскокултурните работи за активностите на сеча и дотур во шумите со стопанска намена во државна сопственост може да ги врши правно лице кое поседува лиценца за вршење на шумскокултурни работи за активностите на сеча и дотур.

(2) Лиценца за вршење на шумскокултурни работи за активностите на сеча и дотур ја издава органот на државната управа надлежен за работи од областа на шумарството.

(3) Правното лице за да добие лиценца за извршување на шумскокултурни работи за активностите на сеча и дотур треба да ги исполнува следните услови:

- да е регистрирано во трговскиот регистар при Централен регистар на Република Македонија за вршење на шумскокултурни работи од областа на шумарството,

- да има вработено најмалку едно стручно лице од областа на шумарството дипломиран шумарски инженер – насока шумарство, со или без работно искуство или лице со завршена средна стручна спрема од шумарска струка – шумарски техничар, техничар за шумарство и пејзажна архитектура или специјалист за шумарски работи со минимум две години работно искуство од областа на стопанисување со шумите,

- да не е правосилно осудуван за кривично дело безусловна казна затвор од најмалку шест месеци или да не му е изречена мерка на безбедност забрана на вршење на шумскокултурни работи на активност сеча и дотур,

- потврда за платени даноци издадено од Управата за јавни приходи на Република Македонија,

- Извештај од биланс на состојба и податоци од биланс на успех издадено од Централен регистар на Република Македонија и

- да поседува минимални технички средства и човечки ресурси за извршување на шумскокултурни работи за активност на сеча и дотур.

(4) Минимални-технички средства и човечки ресурси кои треба да ги исполнува правното лице за извршување шумскокултурни работи за активностите на сеча и дотур ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.

(5) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството по службена должност ќе ги обезбеди потребните документи од надлежните државни институции.

(6) Државниот инспекторат за шумарство и ловство, Управата за јавни приходи и Пазарниот инспекторат ќе вршат вонтеренска контрола со вкрстување на податоците од нарачателот и извршителот на шумскокултурните работите за активностите на сеча и дотур.

Начин на издавање на лиценца

Член 65-в

(1) Лиценца за вршење на шумскокултурни работи за активностите на сеча и дотур во шумите со стопанска намена во државна сопственост се издава врз основа на поднесено барање до органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.

(2) Кон барањето од ставот (1) на овој член правното лице поднесува:

- документ дека има вработено најмалку едно стручно лице од областа на шумарството дипломиран шумарски инженер-насока шумарство, со или без работно искуство или лице со завршена средна стручна спрема од шумарска струка-шумарски техничар, техничар за шумарство и пејсажна архитектура или специјалист за шумарски работи со минимум две години работно искуство од областа на стопанисување со шумите,

- да поседува минимални технички средства и човечки ресурси за извршување на шумско културни работи за активноста на сеча и дотур кои ги докажува со соодветен документ и

- потврда за платен надоместок за барањето за лиценца,

- документ дека е регистриран во трговскиот регистар при Централниот регистар на Република Македонија за изведување стручни работи од областа на шумарството,

- документ дека не е правосилно осуден за кривично дело безусловна казна затвор од најмалку шест месеци или да не му е изречена мерка на безбедност забрана на вршење на шумскокултурни работи за активностите сеча и дотур,

- потврда за платени даноци издадена од Управата за јавни приходи на Република Македонија и

- извештај од биланс на состојба и податоци од биланс на успех издедено од Централен регистар на Република Македонија.

(3) Доказите за исполнување на условите од ставот (2) алинеи 4, 5, 6 и 7 на овој член ги прибавува овластеното службено лице од органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на шумарството кое ја води постапката за издавање на лиценцата за вршење на шумскокултурни работи за активностите на сеча и дотур, кое е должно во рок од три дена од приемот на барањето да ги побара доказите од надлежниот јавен орган.

(4) Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган е должно бараните докази од ставот (2) алинеи 4, 5, 6 и 7 на овој член да ги достави во рок од три дена од денот на приемот на барањето.

(5) Постапката за издавање на лиценци од членот 65-а од овој закон ја спроведува Комисија за издавање на лиценци (во натамошниот текст: Комисијата) која ја формира министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.

(6) Комисијата се состои од пет члена.

(7) Членовите на Комисијата се докажани шумарски стручњаци во одделни области во шумарската практика со најмалку пет години практично работно искуство и најмалку високо образование од областа на шумарството-шумарска насока, од редот на вработените во органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.

(8) По доставеното барање и приложените документи Комисијата ја проверува комплетноста на барањето и доставената документација и во рок од 30 дена од денот на доставувањето изготвува предлог и решение за издавање на лиценца за шумскокултурни работи за активностите на сеча и дотур, односно предлог и решение за одбивање на барањето за издавање на лиценца за шумскокултурни работи за активностите на сеча и дотур.

(9) Формата и содржината на образецот на барањето од ставот (1) на овој член ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Сеча во државна шума од страна на физички лица за сопствени потреби

Член 66

(1) Забрането е вршење на сеча во државна шума од страна на физички лица.

(2) По исклучок на ставот (1) на овој член е дозволена сеча во државна нискостеблена шума само за физички лица кои се со постојано место на живеење во руралните подрачја заради обезбедување на сопствени потреби.

(3) Забрането е препродажба на дрво и дрвни сортименти од ставот (2) на овој член.

(4) Сечата во државна шума заради обезбедување на сопствени потреби се врши по претходно поднесено барање од физичкото лице до Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми “Македонски шуми” и другите субјекти задолжени да управуваат со заштитените подрачја.

(5) За извршената сеча од ставот (2) на овој член физичките лица плаќаат надоместок врз основа на издадена дозвола за сеча, согласно со важечкиот ценовник на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми “Македонски шуми” и другите субјекти задолжени да управуваат со заштитените подрачја.

(6) За исечената дрвна маса од ставот (2) на овој член Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми “Македонски шуми” и другите субјекти задолжени да управуваат со заштитените подрачја се должни да водат Регистар на податоци за евиденција на исечена дрвна маса во државна нискостеблена шума од страна на физички лица за сопствени потреби.

(7) Евиденцијата на исечената дрвна маса во државна нискостеблена шума од страна на физички лица за сопствени потреби се води во електронска и хартиена форма, со користење на матичниот број на купувачот.

(8) Податоците од евиденцијата за исечената дрвна маса во државна нискостеблена шума од страна на физички лица за сопствени потреби, Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми “Македонски шуми” и другите субјекти задолжени да управуваат со заштитените подрачја се должни да доставуваат извештаи еднаш месечно до Државниот инспекторат за шумарство и ловство и органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството, најкасно до петти во тековниот за претходниот месец.

(9) Податоците за евиденција од ставот (7) на овој член, се чуваат 10 години од денот на нивното внесување во евиденцијата.

(10) Пристап до податоците од образецот за евиденција имаат, Органот на државна управа надлежен за работите од областа на шумарството, Државниот инспекторат за шумарство и ловство, Шумската полиција, Министерството за внатрешни работи, Управата за јавни приходи и други државни органи согласно закон.

(11) Жигосување на дрвната маса посечена од страна на физички лица од ставот (2) на овој член, Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“ и другите субјекти задолжени да управуваат со заштитените подрачја, ќе го вршат со шумски жиг – означувач различен по форма, содржина, и боја од шумскиот жиг кој се користи за жигосување на дрвните сортименти кои потекнуваат од државни шуми, а се наменети за продажба од регистрирани складови.

(12) Испратницата за исечената дрвна маса за физички лица жители на рурални подрачја, се издава за секое превозно, односно преносно средство на местото на утовар и важи за денот и часот за кој е издадена и не може да се отстапува на друго лице.

(13) Количината на дрвната маса за сеча во државна шума од страна на физички лица за задоволување на сопствени потреби не смее да надминува повеќе од 10 метри кубни за една календарска година.

(14) Начинот на обезбедување на сопствени потреби со огревно дрво на физички лица од државна шума, формата и содржината на шумскиот жиг-означувач за жигосување на дрвната маса посечена од страна на физички лица и бојата која ќе се користи при втиснување на шумскиот жиг, како и формата и содржината на Регистарот на податоци за евиденција на исечена дрвна маса во државна нискостеблена шума од страна на физички лица за сопствени потреби и начинот на водење на евиденцијата ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.

Одобрение за сеча во шуми во приватна сопственост

Член 67

(1) Сеча во шума во приватна сопственост се врши со одобрение за сеча.

(2) Одобрение за сеча во шума во приватна сопственост издаваат лицата од членот 97 став (1) на овој закон, по барање на сопственикот на шумата.

(3) За издадените одобренија за сеча лицата од ставот (2) на овој член се должни да доставуваат извештај еднаш месечно до Државниот инспекторат за шумарство и ловство.

(4) Одобрение за сеча во приватна шума која е сопственост на повеќе сосопственици, може да се издаде само врз основа на заедничко барање од сите сосопственици.

(5) Поединец кој е сосопственик на шума во смисла на ставот (4) од овој член може да добие одобрение за сеча само со согласност од другите сосопственици.

(6) Со одобрението од ставот (2) на овој член се утврдуваат дрвната маса за сеча и мерките за обновување, одгледување и заштита на шумите, како и рокот за нивно извршување.

(7) Средства за извршување на мерките од ставот (6) на овој член се обезбедуваат од сопственикот на шумата и Буџетот на Република Македонија.

(8) Одобрението за сеча издадено на име на сопственикот на шумата не може да се отстапува на друго лице.

(9) Жалба против актот за издавање на одобрение за сеча, сопственикот на шумата може да поднесе до Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

(10) За извршената ознака за сеча во шума во приватна сопственост лицата од членот 97 став (1) од овој закон се должни да водат евиденција согласно со членот 62 став (9) од овој закон.

(11) Видот на сеча и содржината на образците за барање за сеча, одобрение за сеча и евиденција на сечата за површини помали од 100 ха кои се во приватна сопственост, како и формата и содржината на образецот за сеча, ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.

Жигосување, прием, класирање и издавање на испратници

Член 69

(1) Исеченото дрво во шума како и надвор од шума (освен дрво од овошни стебла на земјоделско земјиште), без оглед во чија сопственост е, мора да е жигосано со втиснување на јасно видлив шумски жиг и снабдено со испратница за исечено дрво и дрвни сортименти кога се превезува од местото на утовар или пренесува од место до место, која се издава во електронска и хартиена форма.

(2) Жигосувањето, приемот и класирањето на исеченото дрво и дрвни сортименти во шума во државна сопственост го врши стручно лице со високо образование дипломиран шумарски инженер – насока шумарство со две години работно искуство од областа на стопанисување со шумите или лице со завршена средна стручна спрема од шумарска струка – шумарски техничар, техничар за шумарство и пејсажна архитектура или специјалист за шумарски работи со минимум пет години работно искуство од областа на стопанисување со шумите во Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“ и другите субјекти задолжени да управуваат со заштитените подрачја.

(3) Производи од дрво (дрвен јаглен, рачки, прачки, колци, дрвен чипс, пелети, брикети и друго) не можат да се пренесуваат или превезуваат, ако не се снабдени со испратница на местото на утовар.

(4) Испратницата од ставот (1) на овој член за шумите во приватна сопственост ја издаваат лицата од членот 97 став (1) на овој закон и се издава за секое превозно, односно преносно средство на местото на утовар и важи за денот и часот за кој е издадена и не може да се отстапува на друго лице.

(5) Испратниците за исечено дрво и дрвни сортименти се издаваат на следниот начин:

- испратниците за исечено дрво во шума во државна сопственост за превоз од место на утовар до склад на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“ и другите субјекти задолжени да управуваат со заштитените подрачја, испратниците за продажба на исеченото дрво од склад во сопственост на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“ и другите субјекти задолжени да управуваат со заштитените подрачја до крајните потрошувачи, испратниците за продажба на исеченото дрво од склад во сопственост на правни лица кои вршат промет на дрво и дрвни сортименти, регистрирани во Регистарот на правни лица кои вршат промет на дрво и дрвни сортименти во органот органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството, до крајните потрошувачи, испратниците за превоз на дрво и дрвни сортименти исечено во државна нискостеблена шума од страна на физички лица кои се со постојано место на живеење во руралните подрачја заради обезбедување на сопствени потреби до местото на живеење и испратниците шумски отпад/отпад после сеча ги издава органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството и

- испратниците за исечено дрво во шума во приватна сопственост, на лицата од член 97 став (1) ги издава органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.

- (6) Правните лица кои врши промет на дрво и дрвни сортименти во складовите во нивна сопственост како и пиланите должни се за дрвото и дрвните сортименти да имаат испратници од правните субјекти од каде потекнуваат дрвото и дрвните сортименти.
- (7) За издадените и заверени испратници од став (5) алинеја 1 и 2 на овој член, органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството води евиденција во регистар на издадени и заверени испратници.
- (8) Испратницата од ставот (1) на овој член при превезувањето, односно пренесувањето на дрвото превозникот, односно преносникот е должен да ја носи со себе.
- (9) Жигосување и издавање на испратница се врши само за дрво исечено според одредбите на овој закон.
- (10) Исеченото дрво ако се превезува или пренесува без испратница и не е жигосано се смета за бесправно исечено во шума.
- (11) Складирано дрво и производи од дрво кое не се жигосани и немаат испратница согласно со ставовите (1), (3), (4) и (5) од овој член се смета за бесправно исечено во шума.
- (12) За издадените испратници, Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми “Македонски шуми” и другите субјекти задолжени да управуваат со заштитените подрачја и складовите во сопственост на правни лица плаќаат надоместок во висина од стварно направените трошоци потребни за нивно издавање.
- (13) Видот и начинот на жигосување, видот на шумскиот жиг за жигосување за исечено дрво и дрвни сортименти, начинот на издавање на испратница, пуштање во промет на исечено дрво, формата и содржината на регистарот на издадени и заверени испратници, формата и содржината на испратниците, формата и содржината на барањето за издавање на испратница и висината на надоместокот за издадени испратница ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.

Електронски систем за следење на дрвната маса

Член 69-а

- (1) За надзор и контрола на движење на дрвната маса од: ознака за сеча; фаза сеча; фаза дотур; фаза превоз од шума до склад на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми “Македонски шуми” и другите субјекти задолжени да управуваат со заштитените подрачја; од склад на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми “Македонски шуми” и другите субјекти задолжени да управуваат со заштитените подрачја до склад на правни лица регистрирани за промет на дрво и дрвни сортименти; и од склад на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми “Македонски шуми” и другите субјекти задолжени да управуваат со заштитените подрачја и правни лица регистрирани за промет на дрво и дрвни сортименти до крајниот купувач; како и од шума или склад од Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми “Македонски шуми” и другите субјекти задолжени да управуваат со заштитените подрачја и правни лица регистрирани за промет на дрво и дрвни сортименти до пилана се воведува електронски систем за следење на дрвната маса. Електронскиот систем за следење на дрвната маса се воспоставува и води во Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми “Македонски шуми”, а останатите субјекти ќе бидат корисници на овој систем.

(2) Минималните технички стандарди и услови во поглед на опремата (хардверот), функционалноста на софтверот за електронскиот систем за надзор и контрола на движење на дрвната маса од ознака за сеча, фаза сеча, фаза дотур и фаза превоз од шума до склад и од склад до крајниот купувач, како и од шума или склад до пилана, начинот на воведување, користење, одржување и надградба ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.

Откуп, преработка и промет на дрво и дрвни сортименти

Член 70

(1) Забранет е откуп, преработка и промет на дрво и дрвни сортименти кои не се жигосани и снабдени со испратница.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член може да се врши откуп, преработка и промет на шумски отпад/отпад после сеча по претходно доставена и одобрена Програма за обработка на шумски отпад/отпад после сеча од органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.

(3) Програмата од ставот (2) на овој член особено ги содржи следниве елементи: шумскостопанска единица, предвидени активности со посебниот план за стопанисување со шумите, локација, дрвен вид, дрвна маса, количина, технолошка постапка и начин и рокови за извршување на сите предвидени работи.

(4) Програмата од ставот (2) на овој член мора да биде усогласена со посебниот план за стопанисување со шумите, состојбата на шумата на терен и количините на шумски отпад/отпад после сеча која е предмет на обработка, по количина и квалитет.

(5) Програмата од ставот (2) на овој член се изработува за оддел/пододдел, односно за повеќе оддели во границите на една шумскостопанска единица.

(6) Програмата од ставот (2) на овој член ја изготвува корисникот, односно сопственикот на шумата најдоцна до 31 декември во тековната за наредната година и се доставува на одобрување до органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.

(7) Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми “Македонски шуми” и другите субјекти задолжени да управуваат со заштитените подрачја се должни прометот на дрво и дрвни сортименти да го вршат преку времени шумски складови и постојни регистрирани складови во урбана/населена средина.

(8) Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми “Македонски шуми” и субјектите кои управуваат со заштитените подрачја, прометот на дрво и дрвни сортименти на времени шумски складови во рамките на шумскостопанските единици ќе го вршат на големо со јавна и транспарентна постапка, а на постојаните складови во урбана/населена средина ќе вршат промет на големо и мало.

(9) Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми “Македонски шуми” и субјектите кои управуваат со заштитените подрачја можат да склучат долгорочни договори (на 10 и повеќе години) за снабдување со суровина со субјектите кои ќе произведуваат енергија од обновливи извори (зелена енергија).

(10) Дрвната маса за суровина за зелена енергија предмет на долгорочните договори треба да биде од дрво за хемиска преработка, отпад после сеча, како и натрули и трули стебла, пенушки, корења, гранки, прозуктна дрвната маса од прореди на вештачки

подигнати насади, врвни делови од четинари и друга дрвна маса од која не можат да се произведат стандарни сортименти.

(11) Дрвото и дрвните сортименти на времените шумски складови и складовите мора да бидат издвоени по дрвни видови, дрвни сортименти (техничко или огревно дрво) и наредени во фигури по класи и квалитет на сортиментите.

(12) Класирањето на дрвото и дрвните сортименти на складовите (времени и постојани) ги врши стручни лица од областа на шумарството – дипломиран шумарски инженер од насока шумарство со работно искуство од најмалку две години.

(13) По исклучок од ставот (7) на овој член, Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“ и другите субјекти задолжени да управуваат со заштитените подрачја можат да вршат продажба на дрво и дрвни сортименти на корен и собирање на шумски отпад/отпад после сеча со издадено решение од Државниот инспекторат за шумарство и ловство при вонредни сечи на опожарени површини, површини зафатени со ветроломи, ветроизвали, снеголоми и снегоизвали, прореди на култури, прочистување на траси на проектирани шумски патишта, осветлување на шумски патишта, противпожарни просеки, прочистување на граничен појас, прочистување на траси за изградба на далеководи, чистење на пренаменети површини за користење (експлоатација) на минерални суровини, чистење на шумската вегетација во акумулациониот простор од хидроенергетските системи, како и за собирање на шумски отпад/отпад после сеча од делови од стабла кои остануваат во шумата по редовни или вонредни сечи, суви стебла настанати како резултат на влијанието на биотски, абиотски и антропогени фактори, како и да можат да вршат продажба на дрво на корен и на правни лица доколку дрвната резерва на зрелите насади предвидени за сеча е под 50 м³/ха (неочувани нискостеблени насади).

(14) Забрането е да се врши преработка на дрво и дрвни сортименти во постројки за механичка преработка на дрвото, ако дрвото не е жигосано и снабдено со испратница на начин утврден согласно со овој закон.

(15) Сопственикот на постројката за механичка преработка на дрвото и дрвните сортименти е должен дрвото и дрвните сортименти по приемот да ги евидентира во посебна Книга за водење на евиденција на дрвото и дрвните сортименти примени за преработка во постројката за механичка преработка на дрвото.

(16) Формата и содржината на програмата за обработка за шумски отпад/отпад после сеча и Книгата за водење на евиденција на дрвото и дрвните сортименти примени на преработка во постројки за механичка преработка на дрвото ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.

Увоз на дрво и дрвни сортименти

Член 71-а

(1) Увозникот на дрвото и дрвните сортименти истите може да ги пушти во промет само на регистриран склад согласно член 70-а од овој закон.

(2) При влезот на дрвото и дрвните сортименти во Република Македонија на склад од увозникот, односно пред да се пушти во промет за истото се врши евиденција за влез во склад, жигосување со жиг за увезена дрвна маса, а за промет се издава испратница.

(3) Жигосувањето на увезеното дрво и дрвни сортименти го врши стручно лице во редовен работен однос кај правниот субјект кој врши увоз на дрво и дрвни сортименти со

жиг кој го изработува правниот субјект и го регистрира во Регистарот на заверени жигови за увоз во органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.

Користење на други шумски производи

Член 72

- (1) Забрането е користење на други шумски производи кои се заштитени и строго заштитени.
- (2) Користењето, односно собирањето на други шумски производи во шума и на шумско земјиште може да се врши само ако тоа е предвидено со посебниот план и годишните планови за стопанисување со шумите.
- (3) Субјектите кои стопанисуваат со шумите можат врз основа на склучен договор, со надоместок да го отстапат користењето, односно собирањето на производите од ставот (2) на овој член на други правни и физички лица за стопанска намена по претходна согласност на органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.
- (4) Субјектите кои стопанисуваат со шумите се должни да водат евиденција за бројот на издадените согласности и видот и количините на собраните производи од ставот (2) на овој член.
- (5) Кога постои опасност од истребување на одделни растителни видови на одделни делови или на целата територија на Република Македонија, министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството во соработка со министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина и просторното планирање може привремено да го ограничи или забрани собирањето, односно користењето на тие шумски производи.
- (6) Користењето, односно собирањето на други шумски производи во шума и на шумско земјиште се врши на начин со кој нема да дојде до истребување на одделни растителни видови или нема да се нанесе штета на шумата и на шумското земјиште.
- (7) Видовите на други шумски производи и начинот на користење и собирање на други шумски производи ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.

Шумска полиција и Шумочуварска служба

Член 81

- (1) Чувањето на шумите во државна и во приватна сопственост се врши двостепено и тоа контролно-патролно и реонско.
- (2) Контролно-патролното чување го врши шумска полиција во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
- (3) Реонското чување го врши шумочуварска служба во состав на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми “Македонски шуми” и другите субјекти кои стопанисуваат и управуваат со заштитените подрачја без оглед на нивната намена.
- (4) Контролно-патролното чување на шумите се врши од страна на шумскополициските станици кои ги определува органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството на цела територија на Република Македонија.

(5) Реонското чување се врши во шумочуварски реони кои ги определува Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми “Македонски шуми“ и другите субјекти кои стопанисуваат и управуваат со заштитените подрачја без оглед на нивната намена.

(6) Средствата за финансирање на шумската полиција се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.“

(7) Средствата за финансирање на шумочуварската служба се обезбедуваат од Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми “Македонски шуми“ и другите субјекти кои стопанисуваат и управуваат со заштитените подрачја без оглед на нивната намена.

(8) Одземеното бесправно посечено дрво и дрвни сортименти од страна шумската полиција со записник се предаваат во складовите на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми “Македонски шуми.

(9) Одземеното бесправно исечено дрво и дрвни сортименти од страна на шумската полиција Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми “Македонски шуми“ е должно веднаш да го подигне и да го транспортира до сопствениот склад.

Организација

Член 82-а

Шумската полиција е организирана на Централна организациона единица, сместена во Скопје и 30 шумско-полициски станици низ целата територија на Република Македонија.

Нивоа на работни места од категоријата А – раководни

Член 82-е

(1) Во рамките на категоријата А раководни работници се утврдуваат четири нивоа на работни места:

- ниво А1 раководител на шумска полиција,
- ниво А2 помошник раководител на шумска полиција,
- ниво А3 командир и
- ниво А4 заменик командир.

(2) Раководниот работник од категоријата А за сите нивоа треба да ги исполни следниве услови за вработување:

- да е државјанин на Република Македонија,
- активно да го користи македонскиот јазик,
- да е полнолетен,
- да е физички и психички способен за вршење на работите на шумската полиција,
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност,
- да има ниво на квалификации VI А според Националната рамка на високообразовните квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен на образование,
- да има најмалку пет години работно искуство,
- да познава компјутерски програми за канцелариско работење,
- да е соодветен за работното место што се докажува со потврда за положен психолошки тест и тест за интегритет,
- да е подобен за носење оружје согласно со прописите за поседување и носење оружје,
- да има уверение за положен испит за шумски полицаец и

- други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место.

Нивоа на работни места од категоријата Б – стручни

Член 82-ж

(1) Во рамките на категоријата Б стручни работници се утврдува едно ниво на работно место и тоа ниво Б1 патролни шумски полицајци.

(2) Стручниот работник од категоријата Б треба да ги исполни следниве услови за вработување:

- да е државјанин на Република Македонија,
- активно да го користи македонскиот јазик,
- да е полнолетен,
- да е физички и психички способен за вршење на работите на шумската полиција,
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност,
- да има ниво на квалификации V A или ниво на квалификации IV според Националната рамка на високообразовните квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку средно образование,
- со или без работно искуство,
- да е соодветен за работното место што се докажува со потврда за положен психолошки тест и тест за интегритет,
- да е подобен за носење оружје согласно со прописите за поседување и носење оружје,
- да има уверение за положен испит за шумски полицаец и
- други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место.

Засновање на работен однос

Член 82-и

(1) Работен однос во шумската полиција се заснова врз основа на јавен оглас.

(2) Јавниот оглас за засновање на работен однос во шумската полиција се објавува на интернет страницата на министерството надлежно за работите од областа на шумарството, како и во најмалку три дневни весници кои се издаваат на целата територија на Република Македонија, од кои еден од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.

(3) Во јавниот оглас се назначува работното место и услови за вработување.

(4) Рокот за пријавување на јавниот оглас од ставот (1) на овој член не може да биде пократок од 15 дена, односно подолг од 20 дена од денот на неговото објавување во дневните печатени медиуми.

(5) Формата, содржината и начинот на пополнување на пријавата ги пропишува министерот надлежен за работите од областа на шумарството.

Изјава

Член 82-л

(1) Лицата кои склучуваат договор за вработување на работни места согласно со овој закон, се должни при вработување во шумската полиција да потпишат изјава со следниов текст: “Се обврзувам дека во својата работа ќе ги почитувам Уставот и законите на Република Македонија и дека совесно и уредно ќе ги вршам работите на шумската полиција и ќе ги почитувам основните слободи и права на човекот и граѓанинот гарантирани со Уставот, законите и ратификуваните меѓународни договори“.

(2) Потпишаната изјава од ставот (1) на овој член се чува во персоналното досие на работникот на шумската полиција.

(3) Ако работникот на шумската полиција одбие да ја потпише изјавата од ставот (1) на овој член, ќе се смета дека договорот за вработување не е склучен.

Обврска за обука

Член 82-љ

(1) Работник на шумската полиција има право и обврска, во текот на годината, да се обучува во согласност со потребите на шумската полиција, а врз основа на план за обуки, кој го донесува министерот надлежен за работите од областа на шумарството.

(2) Обука во шумската полиција се спроведува во следниве случаи:

- кога определено лице за прв пат заснова работен однос и
- заради континуирана обука на работник.

(3) Обуката за засновање на работен однос се состои од два дела и тоа: стручна и тактичко техничка обука.

(4) Стручна обука од став (3) на овој член ќе се оддржува во средното шумарско училиште или шумарски факултет, додека тактичко техничката обука ќе се оддржува во центрите за обука на кадри од областа на безбедноста.

(5) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството ќе определи институција каде што ќе се одржи стручната и тактичко техничката обука.

(6) По завршената обука за основање на работен однос, работникот полага испит од двата дела и добива Уверение за шумски полицаец.

(7) Секој работник кој посетува обука за засновање на работен однос испитот за шумски полицаец може да полага до три пати во годината.

(8) Испитот за шумски полицаец го организира и спроведува органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството во соработка со средното шумарско училиште, шумарскиот факултет и центрите за обука на кадри од областа на безбедноста.

(9) Испитот за шумски полицаец од овој закон се полага пред стручна комисија што ја формира министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.

(10) Испитот за шумски полицаец се полага заради проверка на потребното стручно знаење од областа на шумарството.

(11) Стручниот дел на испитот за шумски полицаец се полага писмено по електронски пат, со одговарање на определен број прашања во вид на решавање на електронски тест на компјутер.

- (12) Областите кои ќе бидат опфатени за стручниот дел и за тактичко-техничкиот дел од испитот за шумски полицаец ќе бидат дефинирани од институцијата која ќе ја определи министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.
- (13) Испитот за шумски полицаец се полага според програма во која се содржани градивото и прописите.
- (14) Програмата за полагање на испитот за шумски полицаец ја донесува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.
- (15) Прашањата од стручниот дел и тактичко-техничкиот дел од испитот ги верификува Комисија составена од пет претставници од органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.
- (16) Комисијата од ставот (15) на овој член врши ревизија и ажурирање на базите на прашања и базите на студии на случај најмалку еднаш годишно.
- (17) При ревизијата Комисијата особено ги има во предвид промените на правните прописи на кои е засновано прашањето односно случајот, бројот на кандидати кои го одговорале, успешноста во одговарањето на истите како и други критериуми кои можат да влијаат на подобрувањето на квалитетот на испитот за шумски полицаец.
- (18) Врз основа на извршената ревизија и ажурирање на базите на прашања Комисијата одлучува прашањата да бидат изменети или целосно отстранети од испитот за шумски полицаец.
- (19) Членовите на Комисијата од ставовите (15) и (16) на овој член имаат право на паричен надомест што го определува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.
- (20) Износот на паричниот надомест од ставот (19) на овој член се определува врз основа на бројот на изготвени прашања како и сложеноста на материјата.
- (21) Годишниот износ на паричниот надоместок од ставот (20) се плаќа во износ од една месечна просечна нето плата во Републиката исплатена за предходната година.
- (22) Стручните и административните работи за потребите на спроведување на испитот за шумски полицаец ги врши органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството, а испитот технички го спроведува правно лице регистрирано во Централниот регистар избрано од органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.
- (23) Испитот за шумски полицаец се полага во просторија за полагање на испит, посебно опремена за полагање на стручен испит со материјално-техничка и информатичка опрема, интернет врска и опрема за снимање на полагањето.
- (24) Кандидатите се информираат за датумот и времето на полагањето на испитот најмалку три дена пред одржувањето на испитот за шумски полицаец.
- (25) Полагањето на испитот за шумски полицаец се снима и во живо се емитува на веб страницата на органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството, а ако поради технички причини снимањето се прекине, снимката од целиот испит се поставува на веб страницата на органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.
- (26) Правното лице кое го спроведува испитот треба да ги исполнува критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на испитот за шумски полицаец кои услови поблиску ги

пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.

(27) Во просторијата за полагање на испитот за шумски полицаец, за време на полагање на испитот се присутни двајца претставници од органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството, еден претставник од Владата на Република Македонија на предлог на Канцеларијата на претседателот на Владата и еден претставник на Министерството за информатичко општество и администрација (информатичар).

(28) Пред почетокот на полагањето на испитот за шумски полицаец, претставникот од органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството го утврдува идентитетот на кандидатот со увид на лична карта.

(29) На кандидатот за време на полагањето на испитот не му се дозволува користење на закони, закони со коментар и објаснување, мобилен телефон, преносни компјутерски уреди и други технички и информатички средства, претходно подготвени предмети и слично.

(30) На кандидатот за време на полагањето на испитот не му се дозволува да контактира со други кандидати или лица освен со информатичарот од став (27) на овој член, во случај доколку има технички проблем со компјутерот.

(31) Ако техничките проблеми со компјутерот ќе бидат отстранети за пет минути испитот продолжува, а доколку не бидат отстранети во овој рок испитот само за тој кандидат се прекинува и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот на прекинувањето на испитот.

(32) Ако има проблеми со повеќе од пет компјутери и тие не бидат отстранети во рок од пет минути испитот се прекинува за сите кандидати што го полагаат испитот и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот на прекинувањето на испитот.

(33) Доколку кандидатот при полагањето стручниот дел од испитот постапува спротивно од ставовите (29) и (30) на овој член, нема да му се дозволи натамошно полагање на испитот во таа испитна сесија.

(34) Во случаите од ставот (33) на овој член, се смета дека кандидатот не го положил испитот за шумски полицаец и истото се констатира во записникот за полагање на испитот.

(35) Овластените претставници од став (27) на овој член, за време на полагањето на испитот не смеат да се задржуваат подолго од пет секунди во непосредна близина на кандидатот кој го полага испитот, освен во случај на отстранување на технички проблем кога не смеат да се задржат подолго од пет минути.

(36) Ако во текот на полагањето на испитот настанат оправдани причини поради кои кандидатот не може да го продолжи полагањето на испитот (болест, породилно отсуство, школување во странство и слично), ќе се прекине испитот за определено време, кое не може да биде подолго од шест месеци.

(37) Решение за продолжување на испитот донесува Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството по молба на кандидатот. Молбата се поднесува во рок од осум дена од престанокот на причините за одлагање на испитот, но најдоцна во рок од шест месеци.

(38) Ако кандидатот не поднесе молба за продолжување на испитот во рокот определен во ставот (37) на овој член ќе се смета дека испитот не го положил.

(39) Против решението на Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството од ставот (37) на овој член кандидатот

може да се поведе управен спор пред надлежниот суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

(40) Испитот за шумски полицаец започнува со полагање на првиот дел (стручниот дел), а по положен прв дел кандидатот се стекнува со право за полагање на вториот дел (тактичко-техничкиот дел).

(41) Вториот дел се полага во рок од најмалку 15 дена по успешното полагање на првиот дел.

(42) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството со Правилник го пропишува начинот на бодување на првиот и вториот дел од испитот.

(43) Првиот дел од испитот се полага за секоја соодветна област и содржи најмалку 10 прашања со пет опции за заокружување од кој едната е точна, две се слични, едната е неточна во мал обем (на неа се губат мал број поени) и една е неточна во голем обем (на неа се губат поголем број поени).

(44) Доколку кандидатот не го положил првиот дел од испитот согласно став (43) на овој член, ќе се смета дека испитот не го положил.

(45) Полагањето на првиот дел од испитот за шумски полицаец се врши со одговарање на определен број прашања во вид на решавање на електронски тест на компјутер.

(46) Прашањата од тестот зависно од тежината, се вреднуваат со поени определени во тестот.

(47) Прашањата содржани во тестовите за полагање на првиот дел на испитот за шумски полицаец и нивните одговори се чуваат во единствениот електронски систем за полагање на ловечки испит.

(48) Електронскиот систем од став (47) на овој член содржи и јавно достапна база од најмалку 100 прашања од секоја област.

(49) Во електронскиот систем е содржано и посочување на прописите и стручната литература во кои се содржани одговорите на прашањата од првиот дел од испитот.

(50) Бројот на прашања во базите од став (48) на овој член се зголемува за 10 % годишно, почнувајќи од 2015 година.

(51) Резултатите од полагањето на првиот дел од испитот му се достапни на кандидатот на компјутерот на кој го полагал испитот, веднаш по неговото завршување.

(52) На денот на полагањето на првиот дел од испитот, претставникот на органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството на кандидатот му дава пристапен код, односно лозинка со кој му се одобрува пристап во електронскиот систем.

(53) По одобрувањето на пристапот, кандидатот за првиот дел од испитот добива компјутерски генериран електронски тест, чија содржина по случаен избор ја одредува софтверот на електронскиот систем од ставот (52) на овој член.

(54) Првиот дел од испитот, содржи упатство за начинот на решавање на истиот, за кое претставникот на органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството дава појаснување, пред да започне полагањето на испитот.

(55) Електронскиот систем за полагање на испитот не може да дозволи постоење на идентична содржина на електронски тест за првиот дел од испитот.

(56) Во случај на спреченост на спроведување на првиот дел од испитот, поради причини што доведуваат до техничка неможност на функционирање на електронскиот систем, полагањето на испитот се прекинува.

- (57) Доколку причините од ставот (56) на овој член се отстранат во рок од 60 минути од прекинувањето на испитот, истиот се продолжува веднаш по нивното отстранување.
- (58) Доколку причините од ставот (56) на овој член нема да се отстранат во рокот од ставот (57) на овој член, испитот се презакажува за друг термин.
- (59) Вкупното траење на времето определено за одговарање на прашањата од првиот дел од тестот за полагање на испитот изнесува 120 минути.
- (60) Се смета дека испитот го положил оној кандидат кој со точни одговори на прашањата од тестот постигнал најмалку 60% од вкупниот број предвидени позитивни поени.
- (61) На барање на кандидатот, органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството го информира за направените грешки во тестот за полагање на испитот за шумски полицаец, со овозможување непосреден увид во тестот.
- (62) Тестовите се користат и се даваат на кандидатот само за време на полагањето на испитот за шумски полицаец.
- (63) Материјалите од одржаните испити, особено хартиените верзии од тестовите и практичните примери за полагање на испитот за шумски полицаец и специмените за проверка на точноста на одговорите на тестот, како и снимките од одржаните испити се чуваат во органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.
- (64) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството формира Комисија за ревизија на одржаните испити, која во својата работа ги користи материјалите од став (63) на овој член и во која, покрај другите членови членуваат и претставник од Владата на Република Македонија и информатичар од Министерството за информатичко општество и администрација определен од Владата на Република Македонија.
- (65) Комисијата од став (64) на овој член се состанува најмалку еднаш годишно и врши ревизија на начинот на спроведување на најмалку две сесии одржани во тековната година.
- (66) Комисијата има право да изврши ревизија и на начинот на спроведување на испитите одржани во последните пет години до денот на одржувањето на состанокот на комисијата, но не порано од денот на отпочнување на примената на овој закон.
- (67) На кандидатите кои го положиле испитот им се издава уверение во рок од 15 дена од денот на завршување на испитот.
- (68) Формата и содржината на уверението од ставот (претходен) на овој член ја пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.
- (69) Уверението за шумски полицаец има важност од пет години, со обврска по истекот на важноста во рок од две години повторно да го обнови.
- (70) Секоја година, работниците во шумската полиција спроведуваат обука и настава.
- (71) По завршување на обуката, работникот е должен да го пренесе стекнатото знаење на другите работници.

Престанок на работен однос

Член 83-е

- (1) На вработениот му престанува работниот однос:
- со спогодба,
 - по негово барање,

- по сила на закон и
 - во други случаи утврдени со овој и друг закон и колективен договор.
- (2) На вработениот му престанува работниот однос со спогодба, кога со министерот, ќе склучи писмена спогодба за престанок на работниот однос.
- (3) На вработениот му престанува работниот однос во Министерството, ако поднесе писмено барање за престанок на работниот однос.
- (4) Во случај на престанок на работниот однос по барање на вработениот, отказниот рок трае 30 дена од денот на поднесувањето на барањето за престанок на работниот однос.
- (5) На вработениот му престанува работниот однос по сила на закон, ако:
- ја загуби работната способност со денот на доставувањето на правосилното решение за утврдување на загубената работна способност,
 - му престане државјанството на Република Македонија, со денот на доставувањето на решението за отпуст од државјанство на Република Македонија,
 - биде осуден за кривично дело во врска со службената должност, со денот на правосилноста на пресудата,
 - му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност, со денот на правосилноста на пресудата,
 - поради издржување на казна затвор во траење подолго од шест месеци со денот на започнувањето на издржување на казната,
 - наврши 64 години старост,
 - неоправдано отсутствува од работа најмалку три работни дена последователно во еден месец,
 - се утврди дека при вработувањето премолчил или дал невистинити податоци во однос на општите и посебните услови за вработување,
 - органот на државната управа, надлежен за инспекциски надзор, во рок од една година утврди дека вработениот е вработен спротивно на одредбите од овој закон и
 - други услови согласно со овој закон и посебните закони.
- (6) Решението за престанок на работниот однос на вработениот го донесува министерот.
- (7) Решението за престанок на работниот однос се врачува лично на вработениот, по правило на работното место, односно на адреса на неговото живеалиште, односно престојувалиште.
- (8) Ако вработениот не може да се пронајде на адресата на живеалиштето, односно престојувалиштето или ако го одбие врачувањето, решението се прикачува на огласната табла на министерството и по изминувањето на осум дена од денот на огласувањето се смета дека врачувањето е извршено.
- (9) Против решението од ставот (6) на овој член вработениот има право во рок од осум дена да поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

Член 84-а

(1) Службеното оружје и муниција со кои е задолжен припадникот на шумската полиција, односно на шумочуварската служба, времено ќе му бидат одземени, кога Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, односно Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ и другите субјекти задолжени за управување со заштитените подрачја, ќе добие известување од надлежна институција за започната постапка против припадникот на шумската полиција, односно на шумочуварската служба за сторено кривично дело или прекршок со елементи на насилство, до правосилност на одлуката во кривичната, односно прекршочната постапка.

(2) На припадникот на шумската полиција, односно на шумочуварската служба времено ќе му се одземе службеното оружје и муниција, кога Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, односно Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ и другите субјекти задолжени за управување со заштитените подрачја ќе добие известување од надлежниот центар за социјални работи дека сторил семејно насилство, до правосилноста на одлуката на надлежен суд за привремена мерка за забрана.

(3) Одземеното службено оружје и муниција од ставот (1) на овој член, се чува во шумскополициска станица, односно во Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ и другите субјекти задолжени за управување со заштитените подрачја, за што се должни во рок од 24 часа да го информираат Министерството за внатрешни работи.

(4) Одземањето на службеното оружје и муниција од ставовите (1) и (2) на овој член, трае до завршувањето на постапката која последна ќе заврши со правосилна одлука.

(5) Припадникот на шумската полиција, односно на шумочуварската служба за кој е поведена постапка за сторено кривично дело или прекршок со елементи на насилство, односно е добиено известување од надлежниот центар за социјални работи дека сторил семејно насилство од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, односно од Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ и другите субјекти задолжени за управување со заштитените подрачја, се упатува на задолжителен психијатриски и психолошки преглед, односно советување со психолог (психолошко советување) до овластена здравствена институција.

(6) Наодот од психијатрискиот и психолошкиот преглед, односно советувањето со психолог (психолошко советување) со задолжителен наод и мислење за способноста на припадникот на шумската полиција, односно на шумочуварската служба да биде распореден на работно место со овластување за носење и употреба на службено оружје се доставува до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, односно до Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ и другите субјекти задолжени за управување со заштитените подрачја, каде што е вработен припадникот на шумската полиција, односно на шумочуварската служба.

(7) Во случај на започната постапка против припадникот на шумската полиција, односно на шумочуварската служба за сторено кривично дело или прекршок со елементи на насилство, министерот кој раководи со органот на државната управа од областа на земјоделството, шумарството и водостопанството, односно директорот на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ и другите субјекти задолжени за управување со заштитените подрачја, покренува дисциплинска одговорност и ако се докаже дека е извршено кривично дело или прекршок со елементи на насилство, ќе го распореди на определено време на соодветно работно место без овластување за носење и употреба на службено огнено оружје.

(8) Распоредувањето од ставот (7) на овој член е до правосилноста на одлуката во кривичната постапка, прекршочната постапка односно правосилноста на одлуката од став (2) на овој член.

(9) Кога кај припадник на шумската полиција, односно на шумочуварската служба е утвредено дека поради нарушена психофизичка или општа здравствена способност е неспособен за вршење на работите и задачите од работното место со овластување за носење и употреба на службено огнено оружје на кое е распореден, а истовремено не ги исполнува условите за стекнување на право на инвалидска пензија, Министерството за

земјоделство, шумарство и водостопанство, односно до Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ и другите субјекти задолжени за управување со заштитените подрачја ќе го распореди на неопределено време на соодветно работно место без овластување носење и употреба на службено огнено оружје. Субјекти кои стопанисуваат со државните шуми

Член 87

- (1) Стопанисување со шумите кои имаат стопански и заштитен карактер во државна сопственост го врши Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“.
- (2) Стопанисувањето и управувањето со шумите и шумското земјиште во заштитените подрачја го вршат субјекти утврдени со актот за прогласување, а во согласност со овој закон и Законот за заштита на природата.

Член 87-а

- (1) Со одземената дрвна маса која е предмет на кривична или прекршочна постапка, освен средствата и предметите со кои е извршено кривичното дело или прекршокот управува Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“.
- (2) Одземената дрвна маса од став (1) на овој член Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“ е должно да ја превземе веднаш по известувањето од страна на органот кој известува.
- (3) За одземената дрвна маса од став (1) на овој член се составува записник кој содржи податоци за дрвниот вид, дрвниот сортимент, количината, класата и локацијата (место викано/катастарска парцела) од каде потекнува и каде се одзема.
- (4) Одземената дрвна маса Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“ ја продава согласно со ценовникот на главни производи и најмалку 30 % од одземеното дрво и дрвни сортименти ги преодстапува на државни органи, дирекции, јавни установи и други институции основани од државата, како и единици на локалната самоуправа за што Одлука донесува Владата на Република Македонија. Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“ од останатите 70% од вредноста на продадената дрвна маса должно е 20% да уплати на буџетот на Република Македонија додека 80% ќе ги користи за сопствени потреби.
- (5) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството ги пропишува формата и содржината записникот од став (3) на овој член.
- (6) Доколку биде донесена правосилна одлука за враќање на одземената дрвната маса од ставот 1 на овој член, Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“ е должно да врати ист вид, количина и класа на дрвна маса согласно правосилната одлука.
- (7) Доколу Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“ не располага со ист вид, количина и класа од одземената дрвна маса за истата ќе плати паричен надомест во висина на вредноста на дрвната маса.

Стопанисување со приватни шуми

Член 92

- (1) Стопанисувањето со приватните шуми го вршат сопствениците а услуги за извршување на стручни работи од областа на шумарството им даваат Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми” и другите субјекти задолжени да управуваат со заштитените подрачја.
- (2) Работите кои се однесуваат на заштита и користење на шумите го вршат сопствениците.
- (3) Стручни и советодавни работи во приватните шуми можат да ги вршат регистрирани правни и физички лица согласно со овој закон.
- (4) Стопанисувањето со приватните шуми се врши врз основа на донесени посебни планови за стопанисување, програми или критериуми за стопанисување со шумите во приватна сопственост.
- (5) Посебните планови и програми за стопанисување со шумите во приватна сопственост ги донесуваат сопствениците на шумите, а ги одобрува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.
- (6) Спроведувањето на донесените плански документи за стопанисување со приватните шуми го вршат сопствениците преку ангажирање на стручно лице од областа на шумарството дипломиран шумарски инженер – насока шумарство, со или без работно искуство или лице со завршена средна стручна спрема од шумарска струка – шумарски техничар, техничар за шумарство и пејсажна архитектура или специјалист за шумарски работи со минимум две години работно искуство од областа на стопанисување со шумите или Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми” и другите субјекти задолжени да управуваат со заштитените подрачја.
- (7) Начинот и условите за извршување на стручно техничките и советодавните работи во шумите ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.

Проширена репродукција на шуми

Член 95

- (1) Проширена репродукција на шуми опфаќа:
 - подигнување на нови шуми со пошумување на голини и ерозивни земјишта,
 - мелиорација на деградирани шуми и шикари,
 - нега на шумски култури,
 - превентивна заштита на шумите и шумските култури,
 - сузбивање на растителни болести и штетници во шуми и шумски култури подигнати на голини, површини во кои е извршена мелиорација на деградирани шуми и шикари,
 - обезбедување на семе и на шумски саден материјал,
 - изградба на инфраструктурни објекти во шума и
 - техничко опремување за спроведување на проширената репродукција на шумите.
- (2) Корисници на средствата на проширената репродукција на шумите се субјектите кои стопанисуваат со шумите во државна сопственост и сопствениците на шуми во приватна сопственост сразмерно на уплатените средства.
- (3) За работите на проширена репродукција на шуми средства обезбедуваат:

- субјектите кои стопанисуваат со шумите во државна сопственост во висина од 3% од вредноста на исечено дрво, франко камионски пат,
 - сопствениците на шуми во приватна сопственост во висина од 3% од вредноста на исечено дрво, франко камионски пат,
 - правните субјекти што вршат промет на дрво во висина од 3% од вредноста на продаденото дрво и
 - Буџетот на Република Македонија.
- (4) Средствата од ставот (3) алинеи 1, 2 и 3 на овој член се уплатуваат во Буџетот на Република Македонија.

Извршување на стручни работи на шуми во приватна сопственост

Член 97

Стручните работи на шуми во приватна сопственост го вршат Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“ и другите субјекти задолжени да управуваат со заштитените подрачја.

Прекршоци за правно лице

Член 101

- (1) Глоба во износ од 30.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице, доколку:
- 1) врши активности спротивно на предвидувањата со членот 13 став (1) од овој закон;
 - 2) не го заврши копачењето кое е одобрено на површината за друга намена во рок од две години од започнувањето со копачењето (член 14 став (1));
 - 3) врши или овозможи копачење или чиста сеча спротивно од одредбите на членот 14 став (1) точки 1 и 6 од овој закон;
 - 4) не го пошуми земјиштето (член 15 став 3));
 - 5) не ги изврши обвските во определениот временски период согласно со членот 22 став (1) од овој закон;
 - 6) одгледувањето на шумите (биолошка обнова) не ги врши според посебните планови (членови 29 став (1), 43 и 50);
 - 7) врши користење на шума за која не е донесен посебен план, односно програма (членови 29 и 30);
 - 8) во законскиот рок не донесе посебен план за секоја шумскостопанска единица (член 29 став (2));
 - 9) не донесе посебен план за стопанисување со шумите со посебна намена (член 29 став (5));
 - 10) со шумите и шумското земјиште стопанисува спротивно од одобрените посебни планови и програми за стопанисување (членови 29 став (1) и 30 став (1));
 - 11) не донесе програма за стопанисување со шумите согласно со членот 30 став (1) од овој закон;
 - 12) веднаш не престане со спроведување на мерките од посебниот план или програмите и не изврши изменување и дополнување (член 34);
 - 13) не ги поднесе на одобрување посебните планови и програми во определениот рок согласно со членот 35 став (1) од овој закон;
 - 14) извршува работи спротивно на прописите од членот 35 став (5) на овој закон;

- 15) не обезбеди чување на плановите согласно со членот 36 ставови (2) и (4) од овој закон;
 - 16) во шума и на шумско земјиште гради или овозможи градење на објекти спротивно од одредбите на членот 46 став (1) од овој закон;
 - 17) постапува спротивно на одредбите од членот 62 од овој закон;
 - 18) ознаката за стеблимична сеча и за површинска сеча дозволи да се врши спротивно на одредбите од членот 63 ставови (1), (2) и (3) на овој закон;
 - 19) не постапи согласно со одредбите од членот 64 став (1) и (3) на овој закон;
 - 20) изврши пречекорување на сечивиот етат (член 65 став (2));
 - 21) не го извести органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството за издадените одобренија за сеча од членот 67 став (2) на овој закон;
 - 22) издаде одобрение за сеча спротивно на одредбите од членот 68 на овој закон;
 - 23) врши откуп и преработка на дрво спротивно на одредбите од членот 70 на овој закон;
 - 24) не издвои и не ги води на посебна сметка средствата за проста репродукција согласно со членот 94 став (2) од овој закон и
 - 25) не постапува по донесеното решение, не овозможи вршење на надзор или не му ги даде потребните податоци на инспекторот по шумарство согласно со членот 100 од овој закон.
- (2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице во правно лице за прекршокците од ставот (1) на овој член.
 - (3) Доколку одговорното лице во правното лице прекршоците ги извршило од користољубие или со нивно извршување е предизвикана поголема имотна штета ќе се изрече глоба во двоен износ на глобата од ставот (1) на овој член.
 - (4) Покрај изречената глоба на одговорното лице во правното лице ќе му се изрече прекршочна санкција забрана на вршење на должност во траење до 30 дена.

Член 102

- (1) Глоба во износ од 20.000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе му се изрече на правното лице, доколку:
 - 1) не плати надоместок за извршеното копачење согласно со членот 18 од овој закон;
 - 2) врши сеча на ретки видови дрвја без одобрение (член 19 став (1));
 - 3) не донесе годишен план за стопанисување со шумите согласно со членот 31 од овој закон;
 - 4) не донесе изведбен план согласно со одредбите од членот 32 на овој закон;
 - 5) не ги евидентира извршените работи согласно со членот 39 став (1), (2) и (3) од овој закон;
 - 6) не извршува одгледувачки работи согласно со членот 43 од овој закон;
 - 7) не ги извршува работите согласно со членот 44 од овој закон;
 - 8) не ги изврши работите согласно со членот 45 од овој закон;
 - 9) не ги изврши работите за заштита на шумите согласно со членот 48 ставови (1) и (3) од овој закон;
 - 10) не ги спроведе мерките за заштита согласно со членот 50 од овој закон;
 - 11) врши уништување на белези и знаци во шума и сече стебла на кои се поставени знаци (член 51);
 - 12) дозволи напасување и жаладење во шума надвор од определените места (член 52 ставови (1) и (4)); *(Обележаните зборови се укинуваат со Одлука на Уставен суд на*

Република Македонија објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 147/17)

- 13) пали отворен оган во шума и шумско земјиште спротивно на членот 54 став (1) од овој закон;
 - 14) дозволи подигнување на варници и жежници за дрвен јаглен и слични објекти спротивно на членот 55 став (1) од овој закон;
 - 15) не преземе посебни мерки за заштита на шумите од пожари согласно со членот 56 став (1) од овој закон;
 - 16) работите кои ги изведува се спротивни на одредбите од членот 58 ставови (1) и (2) на овој закон и не воведат шумски ред;
 - 17) ги загадува шумите со депонирање на отпаден материјал и не ги спречи дејствијата со кои се врши загадување согласно со членот 59 ставови (1) и (4) од овој закон;
 - 18) изврши ознака за сеча спротивно на предвидувањата на посебните планови и програми (член 62 став (6));
 - 19) не изврши ознака за стеблмична сеча спротивно на членот 62 став (8) од овој закон;
 - 20) не изврши ознака согласно со одредбите од членот 64 став (3) на овој закон;
 - 21) дозволи на физичко лице вршење на сеча во државна шума спротивно на членот 66 став (1) од овој закон;
 - 22) врши жигосување и издава испратница спротивно на одредбите од членот 69 на овој закон;
 - 23) врши извоз спротивно на одредбите од членот 71 став (1) на овој закон;
 - 24) собира, користи или дозволи собирање спротивно на членот 72 од овој закон;
 - 25) гради шумски патишта без проектна документација (член 74 став (4));
 - 26) не води евиденција и не достави податоци во определениот рок (член 80 став (2)) и
 - 27) не издвои и не уплати средства за проширена репродукција согласно со членот 95 ставови (3) и (4) од овој закон.
- (2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице во правно лице за прекршокците од ставот (1) на овој член.
- (3) Доколку одговорното лице во правното лице прекршоците ги извршило од користољубие или со нивно извршување е предизвикана поголема имотна штета ќе се изрече глоба во двоен износ на глобата од ставот (1) на овој член.
- (4) Покрај изречената глоба на одговорното лице во правното лице ќе му се изрече прекршочна санкција забрана на вршење на должност во траење до 30 дена.

Член 103

- (1) Глоба во износ од 15.000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе му се изрече на правното лице, доколку:
- 1) врши сеча спротивно на членот 42 став (1) од овој закон;
 - 2) не презема мерки согласно со членот 47 став (2) од овој закон;
 - 3) не определи делови од шума за премин на добиток согласно со членот 52 став (5) од овој закон; *(Обележаните зборови се укинуваат со Одлука на Уставен суд на Република Македонија објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 147/17)*
 - 4) ознаката ја врши спротивно на членот 62 став (10) од овој закон;
 - 5) не води евиденција на исечената дрвна маса или дозволи да се издаде поголема дрвна маса за сеча (член 66 ставови (6) и (7));

- 6) претпријатијата што вршат промет со дрво на купувачот не му издадат соодветен документ (член 69 став (8));
 - 7) постапува спротивно на одредби на членот 70 став (7) од овој закон;
 - 8) не води евиденција за користење на другите шумски производи согласно со членот 72 став (4) од овој закон;
 - 9) не ги одржува и не води евиденција на шумските патишта (член 75 став (2));
 - 10) користи шумски патишта спротивно на условите предвидени во членот 75 став (3) од овој закон;
 - 11) на сопственикот на земјиштето не му плати надоместок за користење на службеност во согласност со членот 76 став (2) од овој закон и
 - 12) не води евиденција на површините (попис на шумското земјиште и настанатите промени) и не достави известување согласно со членот 77 ставови (1) и (2) од овој закон.
- (2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице во правно лице за прекршокците од ставот (1) на овој член.
- (3) Доколку одговорното лице во правното лице прекршоците ги извршува од користољубие или со нивно извршување е предизвикана поголема имотна штета ќе се изрече глоба во двоен износ на глобата од ставот (1) на овој член.
- (4) Покрај изречената глоба на одговорното лице во правното лице ќе му се изрече прекршочна санкција забрана на вршење на должност во траење до 30 дена.

Прекршоци за физичко лице

Член 104

- (1) Глоба во износ од 3.500 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичко лице, доколку:
 - 1) врши дејствија спротивно на членот 13 ставови (1) и (2) од овој закон;
 - 2) врши копачење или чиста сеча спротивно од одредбите на членот 14 став (1) точка 6 од овој закон;
 - 3) врши сеча на ретки видови дрвја без одобрение согласно со членот 19 став (2) од овој закон;
 - 4) не ги изврши обвските во определениот временски период согласно со членот 22 став (1) од овој закон;
 - 5) врши стопанисување со шумите спротивно на членот 29 ставови (7), (8) и (9) од овој закон;
 - 6) гради објекти и изведува други работи во шума спротивно на членот 46 став (1) од овој закон;
 - 7) врши сеча без ознака (член 62 став (1));
 - 8) врши сеча во државна шума спротивно на одредбите од членот 66 ставови (1), (4) и (7) на овој закон;
 - 9) врши сеча без одобрение спротивно на одредбите од членот 67 ставови (1), (3), (4), (5) и (7) на овој закон;
 - 10) не го известува органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството за издадените одобренија за сеча од членот 67 став (2) на овој закон;
 - 11) пренесува, превезува исечено дрво од место на сеча или од место до место, или складира дрво без да е жигосано или снабдено со испратница или друг документ (член 69);

- 12) врши откуп и преработка на дрво кое не е жигосано и снабдено со испратница спротивно на членот 70 од овој закон,
 - 13) собира, односно користи без издадена согласност или спротивно на одредбите на поблискиот пропис од членот 72 ставови (3) и (7) на овој закон;
 - 14) не му овозможи на припадникот на шумската полиција да ги извршува неговите овластувања согласно со членот 82 од овој закон;
 - 15) не издвои и не уплати средства за проширена репродукција согласно со членот 95 ставови (3) и (4) од овој закон и
 - 16) не овозможи вршење на надзор или не му ги даде потребните податоци на инспекторот по шумарство согласно со членот 100 од овој закон.
- (2) Доколку физичкото лице прекршоците ги извршува од користољубие или со нивно извршување е предизвикана поголема имотна штета ќе се изрече глоба во износ од 5.000 до 8.000 евра во денарска противвредност.
- (3) За прекршоците од ставот (1) точки од 1 до 16 на овој член покрај глоба се изрекува и мерка на безбедност одземање на предмети употребени или наменети за извршување на прекршокот, како и безправно присвоените предмети кои настанале со извршување на прекршокот.

Член 105

- (1) Глоба во износ од 2.500 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичко лице, доколку:
- 1) не плати надоместок за извршеното копачење согласно со членот 18 од овој закон;
 - 2) не донесува посебен план или програма согласно со членовите 29 ставови (7) и (8) и 30 од овој закон;
 - 3) не изврши пошумување на површините предвидени со планот, односно програмите, го отстапи одобрението за сеча на друго лице (членови 29 и ставови (7) и (8) и 30 ставови (1) и (3));
 - 4) изврши сеча на стебла спротивно од членот 42 став (1) на овој закон;
 - 5) не презема мерки согласно со членовите 47 став (2) и 48 став (2) од овој закон;
 - 6) врши напасување и желедаење во шума без одобрение (член 52 ставови (1) и (4));
 - 7) пали отворен оган во шума спротивно на членот 54 став (1) од овој закон;
 - 8) изврши ознака за сеча спротивно на предвидувањата на посебните планови и програми (член 62 став (5));
 - 9) не изврши ознака за стеблимична сеча спротивно на членот 62 став (8) од овој закон;
 - 10) изврши ознака спротивно на одредбите од членот 62 став (10) на овој закон;
 - 11) постапува спротивно на одредби на членот 66 став (3) од овој закон;
 - 12) не дозволи премин, пренос или превоз, односно туѓи шумски производи на своето земјиште (член 76 став (1)) и
 - 13) не постапат согласно со членот 77 став (2) од овој закон.
- (2) Доколку физичкото лице прекршоците ги извршува од користољубие или со нивно извршување е предизвикана поголема имотна штета ќе му се изрече глоба во износ од 4.000 до 6.000 евра во денарска противвредност.
- (3) За прекршоците од ставот (1) точки од 1 до 13 на овој член покрај глоба се изрекува и мерка на безбедност одземање на предмети употребени или наменети за извршување на прекршокот, како и безправно присвоените предмети кои настанале со извршување на прекршокот.

Член 106

(1) Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичко лице, доколку:

- 1) уништува белези и знаци во шума или сече стебла на кои се поставени знаци (член 51);
- 2) подига варници и жежници спротивно од членот 55 став (1) на овој закон;
- 3) не презема посебни мерки за заштита на шуми од пожари (член 56 став (1));
- 4) се движи во шума за време на забрана без одобрение (член 57 став (3));
- 5) не спроведува и не одржува шумски ред (член 58 ставови (1) и (2));
- 6) загадува шуми со депонирање на отпаден материјал (член 59 ставови (1) и (4));
- 7) ознаката за стеблмична сеча и за површинска сеча ја врши или дозволи да се врши спротивно на одредбите од членот 63 ставови (1) и (2) на овој закон;
- 8) не носи со себе испратница при вршење на пренос односно превоз на дрво (член 69 став (9));
- 9) гради пат без проектна документација (член 74 став (4)) и
- 10) користи шумски патишта спротивно на условите предвидени во членот 75 став (3) од овој закон.

(2) Доколку физичкото лице прекршоците ги извршува од користољубие или со нивно извршување е предизвикана поголема имотна штета ќе му се изрече глоба во износ од 2.000 до 4.000 евра во денарска противвредност.

(3) За прекршоците од ставот (1) точки од 1 до 10 на овој член покрај глоба се изрекува и мерка на безбедност одземање на предмети употребени или наменети за извршување на прекршокот, како и безправно присвоените предмети кои настанале со извршување на прекршокот.